



ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Име И Презиме :

ЕМБГ:

Електронска пошта (E-mail):

Телефонски број:

Адреса на живеење/достава:

Потпис:

За цели на електронско известување

Изјавувам дека **се согласувам** Трговско друштво за трговија со возила и резервни делови ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје да ги обработува моите лични податоци, и тоа: име, презиме, телефон, емаил адреса и податоци за моето возило за цели на електронско известување

- ☐ ☐ Се согласувам
- ☐ ☐ Не се согласувам

Оваа изјава за согласност можете да ја повлечете во секое време на следната електронска адреса: info@toyota.com.mk или по пошта до Тојота, со адреса: Булевар 8-ми Септември бр. 21 Скопје

Дадената согласност се чува најмногу 6 години, или доколку субјектот ја повлече својата согласност пред истекување на бте години. Роковите за чување на личните податоци на субјектот се утврдени во Информациите за правата на субјектот, кои се јавно достапни.

Повлекувањето на согласноста за обработка на Вашите лични податоци не влијае на законитоста на обработката на Вашите лични податоци, заснована на дадена согласност пред нејзиното повлекување.

За цели на директен маркетинг

Изјавувам дека **се согласувам** Трговско друштво за трговија со возила и резервни делови ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје да ги обработува моите лични податоци, и тоа: име, презиме, телефон, емаил адреса за цели на директен маркетинг

- ☐ ☐ Се согласувам
- ☐ ☐ Не се согласувам

Оваа изјава за согласност можете да ја повлечете во секое време на следната електронска адреса: info@toyota.com.mk или по пошта до Тојота, со адреса: Булевар 8-ми Септември бр. 21 Скопје

Дадената согласност се чува најмногу 6 години, или доколку субјектот ја повлече својата согласност пред истекување на бте години. Роковите за чување на личните податоци на субјектот се утврдени во Информациите за правата на субјектот, кои се јавно достапни.



Повлекувањето на согласноста за обработка на Вашите лични податоци не влијае на законитоста на обработката на Вашите лични податоци, заснована на дадена согласност пред нејзиното повлекување.

За цели на маркетинг истражувања

Изјавувам дека **се согласувам** Трговско друштво за трговија со возила и резервни делови ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје да ги обработува моите лични податоци, и тоа: име, презиме, телефон, емаил адреса за цели на вршење на маркетинг истражување

- ☐ ☐ Се согласувам
- ☐ ☐ Не се согласувам

Оваа изјава за согласност можете да ја повлечете во секое време на следната електронска адреса: info@toyota.com.mk или по пошта до Тојота, со адреса: Булевар 8-ми Септември бр. 21 Скопје

Дадената согласност се чува најмногу 6 години, или доколку субјектот ја повлече својата согласност пред истекување на 6те години. Роковите за чување на личните податоци на субјектот се утврдени во Информациите за правата на субјектот, кои се јавно достапни.

Повлекувањето на согласноста за обработка на Вашите лични податоци не влијае на законитоста на обработката на Вашите лични податоци, заснована на дадена согласност пред нејзиното повлекување.

За цели на електронско известување

Изјавувам дека **се согласувам** Трговско друштво за трговија со возила и резервни делови ТОЈОТА АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје да ги обработува моите лични податоци, и тоа: име, презиме, телефон, емаил адреса и податоци за моето возило за цели на електронско известување

- ☐ ☐ Се согласувам
- ☐ ☐ Не се согласувам

Оваа изјава за согласност можете да ја повлечете во секое време на следната електронска адреса: info@toyota.com.mk или по пошта до Тојота, со адреса: Булевар 8-ми Септември бр. 21 Скопје

Дадената согласност се чува најмногу 6 години, или доколку субјектот ја повлече својата согласност пред истекување на 6те години. Роковите за чување на личните податоци на субјектот се утврдени во Информациите за правата на субјектот, кои се јавно достапни.

Повлекувањето на согласноста за обработка на Вашите лични податоци не влијае на законитоста на обработката на Вашите лични податоци, заснована на дадена согласност пред нејзиното повлекување.



За ажурирање на системот за навигација

Изјавувам дека **се согласувам** Трговско друштво за трговија со возила и резервни делови TOYOTA АВТО ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје да ги обработува мојата геолокација за цели на ажурирање на системот за навигација

- ☐ Се согласувам
- ☐ Не се согласувам

Оваа изјава за согласност можете да ја повлечете во секое време на следната електронска адреса: info@toyota.com.mk или по пошта до Тојота, со адреса: Булевар 8-ми Септември бр. 21 Скопје

Дадената согласност се чува најмногу 6 години, или доколку субјектот ја повлече својата согласност пред истекување на 6те години. Роковите за чување на личните податоци на субјектот се утврдени во Информациите за правата на субјектот, кои се јавно достапни.

Повлекувањето на согласноста за обработка на Вашите лични податоци не влијае на законитоста на обработката на Вашите лични податоци, заснована на дадена согласност пред нејзиното повлекување.